



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

www.iph.mk

Ул. "50 Дивизија" бр.6, 1000 СКОПЈЕ


Тел: 02 3 125 044, 3 223 033; Факс: 02 3 223 354

ОДДЕЛ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА

БИЛТЕН

за движењето на акутните заразни заболувања во Република Северна Македонија
во месец **м а р т**, 2021



Скопје, 14.04.2021

Во текот на месец март 2021 година, во Република Северна Македонија, регистрирано е вкупно **101** заболено лице од акутни заразни заболувања (без COVID-19, грип, туберкулоза, СИДА, АФП и хронични носителства на хепатит Б и Ц и ХИВ) со вкупна инциденца од **4,9 на 100.000 жители**.

Во текот на месец март се бележи намалување на вкупниот број на заболени лица за 5,6%, во однос на претходниот месец, февруари 2021 (n=107). Во однос на март 2020 (n=484), се регистрира намалување на пријавените лица од акутни заразни заболувања за 79,1%.

Намалувањето на бројот на заболени лица може да се објасни со текот на постоечката пандемија на COVID-19 и можното нарушување на системот за надзор со оглед на тоа што сите чинители се вклучени во одговор кон пандемијата.


Во месец март, најголем број акутни заразни заболувања на ниво на ЦЈЗ е регистриран на територија на ЦЈЗ Штип (n=26 или 25,7%), а најмал број е регистриран во ЦЈЗ Струмица (n=2 или 2,0%). (Графикон 1)

Највисока инциденца на 100.000 жители на ниво на ЦЈЗ е регистрирана на територијата на ЦЈЗ Штип (I=25,8/100.000), а најниска е инциденца во ЦЈЗ Скопје (0,6/100.000). (Графикон 2)

Највисока инциденца на ниво на ПЕ е регистрирана на територијата на Радовиш (I=73,6/100.000) со 24 заболени лица.

Во месец октомври 13 ЦЈЗ/ПЕ не пријавија заболени лица на територијата што ја покриваат (Табела 1 во Прилог).

Графикон 1: Број на заболени и инциденца од акутни заразни заболувања по ЦЈЗ во март, 2021



Во однос на поделбата на **акутните заразни заболувања по групи**, најголем број од заболувањата во месец март припаѓаат на **капкови заразни заболувања** (n=48; 47,5%) (Графикон 2), со инциденца од 2,3/100.000. Од нив, најголем број, процент (n=43; 89,6%) и инциденца (I=2,1/100.000), чинат пријавите на овчи сипаници. Следуваат три заболени лица од инфективна мононуклеоза и по еден случај на скарлатина и заразни заушки.


На второ место во месец март е групата на **цревни заразни заболувања**. Пријавени се 40 заболени (39,6%) (Графикон 3), со инциденца од 1,9 на 100.000 жители. Од нив, најголем број, процент (n=30; 75,0%) и инциденца (I=1,4/100.000), чинат пријавите за ентероколитис.

Во оваа група пријавени се и 7 инфекции предизвикани од E. coli и 3 случаи на салмонелози.

Во групата на **останати акутни заразни заболувања**, во март се регистрирани 10 случаи на шуга (I=0,5/100.000). (Графикон 2)

Во групата на **сексуално и крвно преносливи инфекции** (без ХИВ/СИДА) се регистрирани 3 заболени лица (3,9%, I=0,2/100.000). Пријавени се два случаи на инфекции со хламидија и еден случај на вирусен хепатитс Б. (Табела 1 во Прилог)

Графикон 3: Структура на заболени по групи на заболувања во март, 2021



ХИВ/СИДА И ДРУГИ СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ ИНФЕКЦИИ

Во текот на месец март, нема нови регистрирани случаи на ХИВ/СИДА.

Согласно постоечката евиденција на пријавени случаи (заклучно со 31.03.2021), кумулативниот број на лица регистрирани со ХИВ/СИДА во Р. Северна Македонија, за периодот 1987–2021 изнесува 513.

Од вкупниот број на досега регистрирани случаи за кои има податок (n=509):

- 114 лица починале, а
- 395 лица живеат со ХИВ/СИДА.

ВАКЦИНО-ПРЕВЕНТАБИЛНИ ЗАБОЛУВАЊА

Во однос на вакцино-превентабилните заболувања, во март 2021 година, регистриран е само еден случај на вирусен хепатитис Б и согласно Календарот за имунизација истиот не подлежи на вакцинација и не е вакциниран. (Табела 2 во Прилог)

Во месец март пријавено е едно лице со заразни заушки од Струмица, на возраст од 40 - години. Се работи за лице со клиничка презентација на заразни заушки, без лабораториска потврда. Во однос на вакциналниот статус, истиот не подлежи на вакцинација и не е вакциниран.

ЕПИДЕМИИ

Во текот на месец март, до ИЈЗ нема пристигната **пријава за епидемија на заразна болест.**

СМРТНИ СЛУЧАИ

Во текот на месец март не е регистриран смртен случај (без COVID-19, грип, туберкулоза, СИДА, АФП и хронични носителства на хепатит Б и Ц и ХИВ).

СОСТОЈБАТА СО COVID-19 ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Во текот на месец март, на територијата на Р.С. Македонија на пријава на заболување/ смрт од заразна болест, пријавени се вкупно 3.196 случаи (I=154,5/100.000) и 29 пријави за смртни случаи.

Најголем број на заболени пријавени се од ЦЈЗ Велес (n=825) со инциденца (I=1.245,2/100.000), 704 пријави ЦЈЗ Битола (I=690,7/100.000) и од ЦЈЗ Прилеп 590 со инциденца од 619,0/100.000.

Во текот на март, според податоците од кој располагаме согласно пријавите од лабораториите и анкетите добиени од центрите за јавно здравје, на територијата на Р.С. Македонија пријавени се вкупно 28.408 случаи (I=497,0/100.000) и 249 смртни случаи од COVID-19.

Најголем број на заболени пријавени се од ЦЈЗ Скопје (n=13,755; I=2.227,0/100.000), 1.701 пријави од Прилеп (I=1.784,5/100.000) и 1.340 од Куманово (I=939,1/100.000). Најголем број починати лица во месец март се регистрирани на територијата на Скопје – 236, следува Прилеп со 68 и Куманово - 35 смртни случаи.

Од почетокот на пандемијата, заклучно со 31.03.2021, пријавени се вкупно 131.419 случаи на COVID-19 (I=6.351,3/100.000) и 3.819 смртни случаи.

ГРИП/ ЗАБОЛУВАЊА ШТО ЛИЧАТ НА ГРИП

Согласно извештајот на Flu News Europe, активноста на вирусот на грип е на меѓусезонско ниво низ Европскиот регион. Од рутинскиот и сентинел надзорот, спорадично се детектираат само Influenza B вируси. Според квалитативните индикатори, во однос на интензитетот, најголем дел од земјите се на базично ниво, а според географската раширеност, само во 6 земји се пријавуваат спорадични случаи.

Во текот на месец март, пријавени се вкупно 224 случаи ($I=10,8/100.000$) на грип/ИЛИ во Р.С. Македонија. Од нив, најголем број на заболени ($n=165$) се пријавени од Дебар, каде е регистрирана и највисока кумулативна месечна инциденца ($594,5/100.000$).

Од почетокот на сезоната, пријавени се вкупно 929 случаи на грип/ ИЛИ со инциденца од $44,9/100.000$. Од нив, најголем број на заболени се регистрирани во Дебар ($n=616$) каде е регистрирана и највисока инциденца ($2.219,4/100.000$).

Во однос на дистрибуцијата по возрастни групи, најголем број на случаи се пријавени во најголемата возрастна група од 15-64 години - 330 случаи (35,5%), а највисока инциденца од ($265,1/100.000$) се регистрира кај децата на возраст од 0-4 години.

Во Вирусолошката лабораторија на ИЈЗ, од почетокот на сезоната, пристигнати се 33 материјали од здравствените установи - од амбулантски и болнички лекувани пациенти за тестирање за присуство на вирусот на грип. Дополнителни 5.475 материјали се паралелно тестирани за грип и COVID-19. Детектирани се два позитивни материјали – Influenza B.

ЛАБОРАТОРИСКИ ИЗОЛИРАНИ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ДОКАЖАНИ ПРИЧИНТЕЛИ НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА И РЕЗИСТЕНЦИЈА НА АНТИБИОТИЦИ

Во овој Билтен е даден приказ на евидентираните Пријави за изолиран-докажан причинител на заразна болест и резистенција на антибиотици, пристигнати во ИЈЗ во текот на месец март, 2021 година ($n=88$).

Пријави се добиени од микробиолошките лаборатории од териториите на сите 10 ЦЈЗ. Најголем број пристигнати пријави се од лабораториите кои се наоѓаат на територијата на ЦЈЗ Куманово ($n=32$; 36,4%) (Табела 4 во Прилог).

Најчесто докажани/ изолирани причинители во месец октомври се: *MRSA* ($n=27$; 30,7%), *HBsAg* ($n=17$; 19,3%) и *Chlamydia trachomatis* ($n=15$; 17,0%) (Табела 4 во Прилог).

Во однос на пријавите за резистенција на антибиотици, листа на резистенција е дадена кај 7 пријави за *MRSA*, три пријави на *Salmonella enteritidis*, *ESBL* и една пријава за *Enterococcus spp.*

Во однос на лабораториите кои пријавуваат резистенција, пријавените листи се од микробиолошките лаборатории на територија на ЦЈЗ Битола ($n=11$).

БОЛЕСТИ КОИ СЕ РЕГИСТРИРААТ КАЈ СТРАНКИ ДРЖАВЈАНИ

Во текот на месец март, **не е пристигната** пријава за заразно заболување кај странски државјанин кој престојувал во Република Северна Македонија.

Во однос на земјата на живеалиште на странските државјани, пријавените се 7 случаи од Косово и еден од Србија.

Од вкупно пријавените заболени лица во 2021 година, регистрирани се 4 пријави за ентероколит, два пријави на ентероколитис и по еден случај на инфективна мононуклеоза и салмонелоза.

Во однос на земјата на живеалиште на странските државјани, пријавените се 7 случаи од Косово и еден од Србија.

Кузмановска Г., Караџовски Ж., Ставридис К., Кочински Д., Балажи Л., Положани Е., Цветановска Ж., Столеска Илиоска Р., Исмани М. Чибишева Д.